



# Општина Бутел

## БАРАЊЕ

за доделување на еднократна финансиска помош и поддршка на најранливата категорија пензионери со минимална пензија

Општина Бутел- Скопје за 2025 година

Јас \_\_\_\_\_ (Име и презиме), со

Адреса на живеење ул: \_\_\_\_\_ ,бр \_\_\_\_\_,

Општина Бутел- Скопје, телефон контакт \_\_\_\_\_.

Во врска со јавниот повик за доделување на еднократна финансиска помош и поддршка на најранливата категорија пензионери со минимална пензија од Општина Бутел- Скопје, го поднесувам ова Барање и во прилог на Барањето Ви ја доставувам следната документација:

- Копија од лична карта,
- Копија од трансакциска сметка,
- Доказ од последна примена пензија (потврда/чек издаден од Банката во која се прима пензијата за Мај 2025 година)

*Изјавувам дека давам изречна согласност Општина Бутел- Скопје да ги користи, да врши размена на истите со други релевантни институции, како и да ги чува во збирката на лични податоци за потребите на намената за која што се бараат се додека има потреба од нив, по што ќе бидат избришани/уништени во согласност со Законот за лични податоци.*

*Го задржувам правото во секое време да ја повлечам согласноста која ќе ја доставам писмено или во електронска форма.*

Оваа изјава ја давам доброволно.

Датум:

Барател:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(краток потпис)

